

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 6

Четврток, 04 април 2019 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

#### Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
72.		80.	
Одлука за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица .....	2	Одлука за организирање втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 30 Урбана единица 7 КО Струмица, Општина Струмица .....	5
73.		81.	
Одлука за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица .....	2	Одлука за организирање втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 30 Урбана единица 7 КО Струмица, Општина Струмица .....	6
74.		82.	
Одлука за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица .....	2	Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица .....	6
75.		83.	
Одлука за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица .....	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица ....	7
76.		84.	
Одлука за организирање втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица Општина Струмица .....	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица Општина Струмица .....	7
77.		85.	
Одлука за организирање втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица Општина Струмица .....	4	Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица Општина Струмица .....	8
78.		86.	
Одлука за организирање втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица Општина Струмица .....	4	Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 30 Урбана единица 7 КО Струмица, Општина Струмица .....	8
79.			
Одлука за организирање втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица Општина Струмица .....	5		

**72.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица**

1. Се организира втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 на град Струмица, Општина Струмица со површина од 2121,70 м<sup>2</sup> кој граничи со :

- осовина на ул. „Мара Минанова“;
- осовина на ул. „Трајко Делиџаков“;
- осовина на улица „4“.

2. Одлуката за организирање втора јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, “Службен гласник на општина Струмица” и две јавни гласила.

3. Јавната анкета ќе трае од 03.04.2019 до 09.04.2019 год..

4. ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица Општина Струмица со површина од 2121, 70м<sup>2</sup> кој граничи со :

- осовина на ул. „Мара Минанова“;
- осовина на ул. „Трајко Делиџаков“;
- осовина на улица „4“.

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова”.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09 – 2390/2  
29.03. 2019 год

Општина Струмица  
Градоначалник,

Ст р у м и ц а

Коста Јаневски с.р.

**73.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),

Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица**

1. Се организира втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица со површина од 2121,70 м<sup>2</sup> кој граничи со :

- осовина на ул. „Мара Минанова“;
- осовина на ул. „Трајко Делиџаков“;
- осовина на улица „4“.

2. Одлуката за организирање втора јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, “Службен гласник на општина Струмица” и две јавни гласила.

3. Втората јавната презентација ќе се одржи на ден 08.04.2019 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2390/3  
29.03. 2019 год  
Ст р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

**74.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица**

1. Се организира втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица со површина од 7 ха кој граничи со :

- од источната страна по источната граница на ГП 15.13 и дел од ГП 15.14 (од ДУП за осовината на улица со работно име У-3, по осовината на ул. УЛ-6, по осовината на ул УЛ-1, по

осовината на ул. УЛ-2 према ДУП за блок 16);

- на западната страна по западната граница на КП 2134/2, па по регулациона линија на ул. Бр.2 (од ДУП за Блок 15 ) па по источната граница на ГП 15.10 ( од ДУП за Блок 15);
- од јужната граница по осовините на саборна улица УЛ. „број 8 према ГУП
- од северната страна по осовина на булевар „Гоце Делчев“.

2. Одлуката за организирање втора јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, “Службен гласник на општина Струмица” и две јавни гласила.

3.Јавната анкета ќе трае од 03.04.2019 до 09.04.2019 год.

4. ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица со површина од 7ха кој граничи со :

- од источната страна по источната граница на ГП 15.13 и дел од ГП 15.14 ( од ДУП за осовина на улица со работно име У-3, по осовината на ул. УЛ-6, по осовина на ул УЛ-1, по осовинаата на ул. УЛ-2 према ДУП за блок 16);
- на западната страна по западната граница на КП 2134/2, па по регулациона линија на ул. Бр.2 (од ДУП за Блок 15 ) па по источната граница на ГП 15.10 ( од ДУП за Блок 15);
- од јужната граница по осовините на саборна улица УЛ. „број 8 према ГУП
- од северната страна по осовина на булевар „Гоце Делчев“;

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” .

5.Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6.Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2391/2 Општина Струмица  
29.03. 2019 год Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 75.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број

4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### О д л у к а за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица

1. Се организира втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица со површина од 7ха кој граничи со :

- од источната страна по источната граница на ГП 15.13 и дел од ГП 15.14 ( од ДУП за осовина на улица со работно име У-3, по осовината на ул. УЛ-6, по осовина на ул УЛ-1, по осовинаата на ул. УЛ-2 према ДУП за блок 16);
- на западната страна по западната граница на КП 2134/2, па по регулационата линија на ул. Бр.2 (од ДУП за Блок 15 ) па по граница на ГП 15.10 ( од ДУП за Блок 15);
- од јужната граница по осовините на саборна улица УЛ. „број 8 према ГУП
- од северната страна по осовина на булевар „Гоце Делчев“.

2. Одлуката за организирање втора јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, “Службен гласник на општина Струмица”и две јавни гласила.

3.Втората јавната презентација ќе се одржи на ден 08.04.2019 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2391/3 Општина Струмица  
29.03. 2019 год Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 76.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
за организирање втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица Општина Струмица

1. Се организира втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 УЕ 6 на град Струмица, Општина Струмица со површина од 5.595 Ха кој граничи со :

- од север ооска на канал „Крива река“
- од исток ооска на ул. „Број 3“;
- од југ ооска на улица „Гоце Делчев“ ; и
- од запад граница на подрачје со иста намена.

2. Одлуката за организирање втора јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, Службен гласник на општина Струмица и две јавни гласила.

3. Јавната анкета ќе трае од 03.04.2019 год. до 09.04.2019 год.

4. ДУП за дел од блок 8 УЕ 6 на град Струмица Општина Струмица со површина од 5.595 ха кој граничи со :

- од север ооска на канал „Крива река“
- од исток ооска на ул. „Број 3“;
- од југ ооска на улица „Гоце Делчев“ ; и
- од запад граница на подрачје со иста намена

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ .

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-2392/2                      Општина Струмица  
29.03. 2019 год                      Градоначалник,  
С т р у м и ц а                      Коста Јаневски с.р.

**77.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 8 УЕ 6 град Струмица Општина Струмица

1. Се организира втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 8 УЕ 6 град Струмица) Општина Струмица со површина од 5.595 ха кој граничи со :

- од север ооска на канал „Крива река“;
- од исток ооска на ул. „Број 3“;
- од југ ооска на улица „Гоце Делчев“ ; и
- од запад граница на подрачје со иста намена

2. Одлуката за организирање втора јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, „Службен гласник на општина Струмица“ и две јавни гласила.

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 04.02.2019 година во 13,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-2392/3                      Општина Струмица  
29.03. 2019 год                      Градоначалник,  
С т р у м и ц а                      Коста Јаневски с.р.

**78.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
за организирање втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 30 Урбана единица 7 КО Струмица, Општина Струмица

1. Се организира втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 30 УЕ 7 КО Струмица, Општина Струмица со површина од 1,16 ха кој граничи со :

- од севера страна со ул. „Боро Џони“, ул. „Герас Цунев“ и ул. „Кочо Рацин“;
- од западна страна со ул. „Кирил и Методиј“ ;

- од јужна страна со улица „27-ми Март“, ул.„Герас Цунев“ и ул. „Кочо Рацин“; и
- од источна страна со улица „ Херој Карпош“.

2. Одлуката за организирање втора јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, Службен гласник на општина Струмица и две јавни гласила.

3.Јавната анкета ќе трае од 08.04.2019 год. до 12.04.2019 год.

4. ДУП за дел од блок 30 УЕ 7 КО Струмица, Општина Струмица со површина од 1,16 ха кој граничи со :

- од севера страна со ул.„Боро Џони“, ул.„Герас Цунев“ и ул.„Кочо Рацин“;
- од западна страна со ул.„ Кирил и Методиј“ ;
- од јужна страна со улица „27-ми Март“, ул.„Герас Цунев“ и ул. „Кочо Рацин“; и
- од источна страна со улица „ Херој Карпош“.

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.„Ленинова“ бр.34.

5.Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6.Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2589/2  
04.04. 2019 год  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

.....

#### 79.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### О д л у к а

**за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 30 УЕ 7 КО Струмица, Општина Струмица**

1. Се организира втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 30 УЕ 7 КО Струмица, Општина

Струмица со површина од 1,16 ха кој граничи со :

- од севера страна со ул. „Боро Џони“, ул. „Герас Цунев“ и ул.„Кочо Рацин“;
- од западна страна со ул .„ Кирил и Методиј“;
- од јужна страна со улица „27-ми Март“, ул. „Герас Цунев“ и ул. „Кочо Рацин“; и
- од источна страна со улица „ Херој Карпош“.

2. Одлуката за организирање втора јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, “Службен гласник на општина Струмица”и две јавни гласила.

3.Јавната презентација ќе се одржи на ден 10.04.2019 година во 12,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи, ул. „Ленинова“ бр. 34.

4.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2589/3  
04.04. 2019 год  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

.....

#### 80.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### О д л у к а

**за организирање втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 7 Урбана единица 6 КО Струмица, Општина Струмица**

1.Се организира втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 7 УЕ 6 КО Струмица, Општина Струмица со површина од 1,76 ха кој граничи со :

- од севера страна со ул.„Братство и Единство“;
- од западна страна со ул.„ Братство и Единство“ ;
- од јужна страна со улица „Васил Сурчев“;и
- од источна страна со улица „Панче Пешев“.

2. Одлуката за организирање втора јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица,

Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, Службен гласник на општина Струмица и две јавни гласила.

3.Јавната анкета ќе трае од 08.04.2019 год. до 12.04.2019 год.

4. ДУП за дел од блок 7 УЕ 6 КО Струмица, Општина Струмица со површина од 1,76Ха кој граничи со :

- од севера страна со ул.„Братство и Единство“;
- од западна страна со ул.„ Братство и Единство“;
- од јужна страна со улица „Васил Сурчев“; и
- од источна страна со улица „Панче Пешев“.

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

5.Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6.Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2590/2  
04.04. 2019 год  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

#### 81.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 7 УЕ 6 КО Струмица, Општина Струмица**

1. Се организира втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 7 УЕ 6 КО Струмица, Општина Струмица со површина од 1,76 ха кој граничи со :

- од севера страна со ул. „Братство и Единство“;
- од западна страна со ул.„ Братство и Единство“ ;
- од јужна страна со улица „Васил Сурчев“; и

- од источна страна со улица „Панче Пешев“.

2. Одлуката за организирање втора јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, е-урбанизам, “Службен гласник на општина Струмица”и две јавни гласила.

3.Јавната презентација ќе се одржи на ден 10.04.2019 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи, ул. „Ленинова“ бр. 34.

4.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2590/3  
04.04. 2019 год  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

#### 82.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за формирање на Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета за ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица со површина од 2121,70 м<sup>2</sup> кој граничи со :

- осовина на ул.„Мара Минанова“;
- осовина на ул.„Трајко Делицаков“;
- осовина на улица „4“ во состав
- Софија Ристова – Раководител на Одделение за урбанизам;
- Томе Тимов – претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втора јавната презентација на 08.04.2019 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ, а јавната анкета во рок од 03.04.2019 до 09.04.2019 год..

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2390/4 Општина Струмица  
29.03. 2019 год Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

### 83.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета за ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица со површина од 7 ха кој граничи со :

- од источната страна по источната граница на ГП 15.13 и дел од ГП15.14 ( од ДУП за осовина на улица со работно име У-3, по осовината на ул. УЛ-6, по осовина на ул УЛ-1, по осовинаата на ул. УЛ-2 према ДУП за блок 16);
- на западната страна по западната граница на КП 2134/2, па по регулационата линија на ул. Бр.2 (од ДУП за Блок 15 ) па по источната граница на ГП 15.10 ( од ДУП за Блок 15);
- од јужната граница по осовините на саборна улица УЛ. „број 8 према ГУП; и
- од северната страна по осовина на булевар „Гоце Делчев“

во состав

- Софија Ристова – Раководител на Одделение за урбанизам;
- Дејан Диновски – претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втора јавната презентација на 08.04.2019 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ , а јавната анкета во рок од 03.04.2019 до 09.04.2019 год.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2391/4 Општина Струмица  
29.03. 2019 год Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

### 84.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 УЕ 6 на град Струмица Општина Струмица со површина од 5.595 ха кој граничи со :

- од север оската на канал „Крива река“;
  - од исток оската на ул. „Број 3“;
  - од југ оската на улица „Гоце Делчев“;
  - и
  - од запад граница на подрачје со иста намена
- во состав:
- Софија Ристова– Раководител на Одделението за урбанизам;
  - Александра Едровска – претставник на изготвувачот на планот;
  - Лилјана Иванова – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втора јавната презентација на ден 08.04.2019 година во 13,00 часот во просториите на Дом на АРМ , а јавната анкета од 03.04.2019 год. до 09.04.2019 год.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2392/4 Општина Струмица  
29.03. 2019 год Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

**85.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
**за формирање на Комисија за**  
**спроведување на втора јавната**  
**презентација и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 30 УЕ 7 КО Струмица, Општина Струмица со површина од 1,16 ха кој граничи со :

- од севера страна со ул.„Боро Џони“, ул.„Герас Цунев“ и ул.„Кочо Рацин“
- од западна страна со ул.„ Кирил и Методиј“
- од јужна страна со улица „27-ми Март“, ул.„Герас Цунев“ и ул. „Кочо Рацин“. и
- од источна страна со улица „ Херој Карпош“.

во состав:

- Софија Ристова– Раководител на Одделението за урбанизам;
- Дејан Диновски – претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втора јавната презентација на ден 10.04.2019 година во 12,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр. 34, а јавната анкета од 08.04.2019 год. до 12.04.2019 год.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2589/4  
04.04. 2019 год  
Ст р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

.....

**86.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
**за формирање на Комисија за**  
**спроведување на втора јавната**  
**презентација и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 7 УЕ 6 КО Струмица, Општина Струмица со површина од 1,76Ха кој граничи со :

- од севера страна со ул.„Братство и Единство“
- од западна страна со ул.„ Братство и Единство“
- од јужна страна со улица „Васил Сурчев“ и
- од источна страна со улица „Панче Пешев“.

во состав:

- Софија Ристова– Раководител на Одделението за урбанизам;
- Дејан Диновски – претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втора јавната презентација на ден 10.04.2019 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр. 34, а јавната анкета од 08.04.2019 год. до 12.04.2019 год.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2590/4  
04.04. 2019 год  
Ст р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

.....